

ALCATEL OT-C820



Американската федерална комисија за врски (FCC) одобри уште еден

мобилен телефон, производ на кинеската компанија "TCL" и на француската "Alcatel". Овој модел ќе се нарекува Alcatel OT-C820. Негова силна страна ќе претставуваат музичките можности.

LG SV260



LG SV260 се продава по цена од 425 долари. Негледајќи ја цената, направата има слаби технички карактеристики. Има 1,3 Мр камера и многу помошни програми за бизнисмени. Во LG SV260 има



секундометар, потоа функцијата "Mobile + Etiquette" (со нејзина

помош за време на разговорот може да се испрати SMS порака), диктафон, календар, карта на корејското метро и речник.

ЕКСКЛУЗИВНИ ТЕЛЕФОНИ VODAFONE MCLAREN MERCEDES

Компанијата "Vodafone" официјално објави дека ќе почне да ги продава новите телефони Vodafone McLaren Mercedes на база на Sharp 770SH, Sharp GX29 и Samsung SGH-Z720M. Сите телефони се изработени од метал и им се наменети на љубителите на McLaren Mercedes. Во овие телефони има видео клипови и фотографии од овој тим, и од играта



Формула 1. Во Sharp 770SH има 1,3 Мр камера, во Samsung SGH-Z720M - 3 Мр камера. На фотографиите сите телефони изгледаат многу привлечно.

СОЛАРНА WEB КАМЕРА

Компанијата "DigitalXTractions" на пазарот ја пласираше web камерата "SCIRC t1", која работи на база на соларна енергија. Таа може да се постави на било кое место, и без приклучок на електрично напојување можно е да се испраќаат видеосигнали до одредена дестинација. Камерата има 1,3 мегапиксели и поддржува снимање на видеоматеријали или на фотографии. Димензиите на камерата се 7x4x3 инчи. Исто така, камерата може да работи и без соларна енергија, бидејќи е поддржана и со резервна батерија.



NOKIA E65

Nokia E65 е ориентиран кон оние корисници на кои им е потребен телефон со многу функции. Има 2,0 Мр камера, дисплеј со резолуција од 352x416 пиксели (16 милиони бои), 70 MB меморија, microSD slot, Bluetooth, Wi-Fi (802.11b/g), GRPS, EDGE, U-TMS, CSD HSCSD, POP Port (USB 2.0), Symbian Series 60, GSM/WCDMA 2100 Mgh. Димензиите му се 106x47x14 мм.

NOKIA
Connecting People

